

Врз основа на член 20-г и член 21 став 2 од Законот за вработени во јавниот сектор (Сл. весник на РМ бр.27/14, 199/14, 27/16, 35/18 и 198/18 и Сл. весник на РСМ бр. 143/19), член 22 од Законот за работни односи, член 11 од Законот за измени и дополнувања на Законот за јавни претпријатија, член 3 и 7 од Колективниот договор за уредување на правата, обврските и одговорностите на работниците во ЈПКД“Комуналец“ - Струмица, Правилникот за формата и содржината на јавниот оглас за вработување бр. 01-9368/4 од 09.12.2016 год. а во својство директор на претпријатието го објавувам следниот:

#### ОГЛАС бр. 3/2022 година

за вработување на неопределено работно време на даватели на јавни услуги и помошно - технички лица

1. ЈПКД“Комуналец“ - Струмица, има потреба од вработување на даватели на услуги и помошно-технички лица на неопределено работно време за следните работни места:

1.1. Ред. Бр. 77 КДР 04 05 А01 002 Магационер (Одд. за магазинско работење) – 1 извршител;

1.2. Ред. Бр. 147 КДР 03 05 Б02 089 – Одговорен на смена - сменоводител (Одд. изградба) – 1 извршител

2. Работниот однос се заснова на неопределено работно време.

3. Кандидатите треба да ги исполнуваат следните општи услови за сите работни места:

- да е државјанин на Република Македонија;
- активно да го користи македонскиот јазик;
- да има општа здравствена способност за работното место;
- со правосилна судска одлука да не му е изречена казна забрана за вршење на професија, дејност или должност.

4. Кандидатите треба да ги исполнуваат следните посебни услови;

4.1. Ред бр. 77 КДР 04 05 А01 002 Магационер (Одд. за магазинско работење)

- Вид на образование - средно;
- Најмалку две години работно искуство во струката;
- Паричен износ на плата – 21.993,00 денари.

4.2. Ред. бр. 147 КДР 03 05 Б02 089 – Одговорен на смена - сменоводител (Одд. Изградба)

- Вид на образование – машинско, електротехничко, земјоделие
- Најмалку две години работно искуство во струката,
- Паричен износ на плата – 19.359,00 денари

5. Дневното и неделното работно време ќе се организира зависно од програмата за работа на работодавачот , а во рамките на 40 часовното неделно работно време.

6. Кандидатите за вработување се пријавуваат на огласот преку пополнување на пријава и приложување на докази за исполнување на условите за работните места.

7. Пријавата за вработување кандидатите можат да ја подигнат од архивата на претпријатието.

8. Пополнетите пријави заедно со прилозите кандидатите можат да ги достават личново архивата на ЈПКД“Комуналец“ - Струмицаили по пошта на адреса:

- ЈПКД“Комуналец“ - Струмица , ул.“Климент Охридски“ бр. 35 б- Струмица, тел. за контакт: 034 346-341, лице за контакт Јасминка Ѓорѓиева, “Одд. за управување со човечки ресурси“.

9. Заинтересираните кандидати покрај Пријавата задолжително треба да ги достават следните документи:

- кратка биографија;
- доказ за завршено образование;
- уверение за државјанство;
- потврда/доказ за работно искуство;
- доказ дека не му е изречена забрана за вршење на професија, дејност или должност;
- доказ за општа здравствена способност за работното место;

10. Огласот трае 5 (пет) работни дена од денот на објавувањето во дневните весници и на интернет страната на претпријатието.

11. Ненавремената , нецелосната и неуредно пополнетата пријава и документација нема да бидат предмет на разгледување.

ЈПКД“Комуналец“ - Струмица